

ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ (“ЏМДООЕЛ”) СТАНДАРДНИ УСЛОВИ ЗА НАБАВКА

1.ТОЛКУВАЊЕ

Под “договор”, се подразбира секој вид на договор за набавка на стоки, кој ги содржи следниве услови: под “стоки” и/или “услуги” се подразбираатстоките и/или услугите кои се договорени да бидат купени со договорот, “ние”, “нас” и “наше” значи или се однесува на ЏМ ДООЕЛ.“вие” или “ваше” значи или се однесува на добавувачотод кој ги купуваме стоките или услугите.
Секоја одредба од овие услови ќе се толкува како посебна одредба која ќе се применува и ќе остане во сила и во случај кога една или повеќе од нив бидат прогласени за неважечки или неизвршливи.

2.ПРИФАКАЊЕ И ИЗМЕНА НА УСЛОВИТЕ

Овие услови и одредби од законот за облигациони односи на Македонија (“Службен весник на РМ бр.18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002,05/2003, 84/2008,81/2009, 161/2009)(Понатаму во текстот како “Закон за облигациони односи”),кои не се во спротивност со овие услови,ќе се применуваат на сите наши нарачи за набавка на стоки,освен во случаите кога се разликуваат од условите на наведени на обратната страна од нарачката.Овие услови исто така соодветно ќе се применуваат кога нарачката е за набавка на услуги, а ќе се применуваат и одредбите од Законот за облигациони односи кои не се во спротивност со овие услови. Доколку одредбите и условите наведени во изјавата за прифаќање на нарачката од страна на добавувачот, или во било која друга комуникација со добавувачот во врска со нарачката се во спротивност со условите од нарачката, или содржат одредба која предвидува дека овие услови немаатпримена и се ставаат вон сила, тогаш ќе се смета дека добавувачот ги прифатил овие услови, доколку ги испорача стоките во согласност со или во наводна согласност со нарачката.Никаква измена на овие услови нема да биде валидна, доколку не е направена во писмена форма и не е потпишана од наша страна. При сплчување на договоротвие не се раководите од било каква изречна или имплицитна изјава од наша страна и било каква наша изјава не претставувадел од договорот, ниту колатерален договор.

3.ВАЛИДНОСТ

Ние нема да прифатиме било каква одговорност за било која нарачка која не е направена на некој од нашите официјални печатени обрасци за нарачка од страна на лице вработеново ЏМ ДООЕЛ кое е овластено да одобрува такви нарачки.

4.ИЗМЕНИ НА НАРАЧКАТА

Нема да се дозволуваат било какви измени на спецификациите содржани во нарачката, освен кога таквите измени не се претходно писмено одобрени од страна на нашиот оддел за набавки. Особено, но без ограничување, нема да биде прифатено од наша страна било какво зголемување на цената (кое настанало од било која причина) без такво претходно наше одобрение.

5.ИСПОРАКА

Сите стоки ќе се испорачуваат со веќе платен превоз, а во случај стоките да не ни бидат испорачани до датумот на испорака назначен во нарачката (каде рокот за испорака е суштински елемент на договорот),тогаш таквите стоки по наш избор ќе бидат испорачани преку експреса достава на трошок на добавувачот.Нема да прифатиме одговорност за било кои стоки испорачани без соодветен документ кој содржи комплетни детали за испораката и каде се наведува нашиот број на нарачката (како што стои во самата нарачка). На самото пакување, исто така, треба да бидат назначени бројот на нарачката и името на добавувачот.

6.ПАКУВАЊЕ

Сите стоки треба да се така спакувани да може да стигнат до нас во добра состојба и во согласност со сите правила и прописи и согласно со стандардите за пакување на Џонсон Мети.Освен доколку не е поинаку договорено амбалажата нема да се враќа. Го задржуваме правото да одбиме прием на стока која е оштетена при транспорт.

7.ПРЕМИНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НА РИЗИКОТ

Сопственоста и ризикут на стоките преминува на нас во моментот на испорака на адресата која е назначена во нарачката.

8.ПЛАЌАЊЕ

8.1 Освен ако не е поинаку определено во нарачката, цената наведена од страна на добавувачот ќе се смета дека ги опфаќа сите трошоци, како на пример, но не и ограничувајќи се на, сите даноци, давачки, царини, трошоци за транспорт, за осигурување и за пакување.

8.2 Под услов фактурите да се доставени во рок од три дена од

испраќањето на стоката, односно од извршувањето на услугите на задоволителен начин за нас, плаќањето вообичаено ќе се изврши од наша страна до крајот на месецот кој следи по месецот на доставување на стоката или извршување на услугата.

8.3 Плаќањето од наша страна на било која стока или услуга нема да претставувакако било признание од наша страна во поглед на исполнувањето на обврските на добавувачот и нема да претставува откажување од било кои од нашите права наведени овде, ниту таквото плаќање ќе го ослободи добавувачот од неговите гаранции.

9.ГАРАНЦИИ И НЕИСПОЛНУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДОБАВУВАЧОТ

9.1 Услов на договорот е стоката да биде сообразна со барањата наведени во нарачката во секој поглед (а особено, во поглед на квантитетот, квалитетот, погодноста, описот и спецификацијата, како и на доставениот примерок доколку има таков), како и со сите изјави или превезамања на обврски направени од страна на добавувачот или неговите службеници или застапници, дадени пред изготвувањето на нарачката.

9.2 Доколу добавувачот не ја изврши нарачката строго во согласност со барањата од одредбата 9.1, или строго во согласност со овие услови, или ако се утврди дека стоката на било каков начин е дефектна, тогаш независно од какви било други права кои може да ги имаме, ние во секој ваков случај ќе ги имаме следниве права:

9.2.1. Да ја откажеме нарачката и да одбиме прием на стоките и истите да ги набавиме од трето лице; и 9.2.2. Да го повикаме добавувачот да ги отстрани недостатоците или да ги замени стоките (по наш избор) на негов трошок. 9.3 Сите обврски од оваа одредба 9 ќе се применуваат и понатаму за секоја таква поправена или заменета стока. Добавувачот ќе ни ги надомести сите дополнителни трошоци на кои може да се изложиме поради поради таквото неисполнување или недостаток, и ќе ни ги надомести трошоците од сите дејствија, поспалти, штети, трошоци, побарувања, расходи и давачки од било каков вид, било да се директен резултат или последица која резултира од истите.

10.ЗАСЕБНИ ИСПОРАКИ

Ако нарачката се однесува на набавка на стоки преку повеќе засебни испораки, го задржуваме правото по наш избор да ја сметаме повредата од страна на добавувачотусловот 8 во поглед на која било испорака,или како повреда на договорот само во однос на таа испорака, со што имаме право да ја откажеме целата нарачка. со што имаме право да ја откажеме целата нарачка.

11.ВИША СИЛА

До случај кога извршувањето на нарачката од страна на добавувачот е надвор од мојта на добавувачот (во кој случај добавувачот ќе достави писмено известување во рок од 7 дена од настанувањето на причината)или во случај кога ние не можеме да извршиме прием на испорачаната стока на денот определен за испорака поради причини надвор од наша моќ (вклучувајќи локаут), ние ќе имаме право по наш избор или да определиме подоцнежен датум за испорака на стоката, или да ја откажеме нарачката без одговорност од наша страна доколку извршувањето на нарачката на подоцнежен датум по наше мислење нема да ја исполни целта за која истата била дадена.

12.ДИЗАЈН И АПАКТИ

Сите нацрти, дизајни, цртежи и инструкции кои се обезбедени од наша страна, како и сите алатки, матрици, шаблони, капали и слично,специјално направени во врска со нарачката (без разлика дали се обезбедени од нас или не) за изработата на стоката, се наша сопственост и ќе ни бидат предадени веднаш по наше барање.
.Добавувачот не смее да ги даде на трето лице нашите нацрти, дизајни, цртежи или инструкции, , како и било која стока изработена според истите, без претходно писмено одобрение дадено од страна на нашиот оддел за набавки.

13.ОБЕСШТЕТУВАЊЕ

Добавувачот ќе не обесштети за сите дејствија, поспалти, штети, трошоци, побарувања,барања и расходи од било каков вид, кои настанале поради губење на живот или лична повреда или оштетување на имот, кои настанале, директно или индиректно, како резултат на недостаток на доставената стока или од следење на инструкции дадени од страна на добавувачот во врска со истата или како резултат од извршувањето на работи предвидени со нарачката, освен доколку таквата загуба на живот, лична повреда или оштетување на имот може директно и исклучиво да им се припише на нашите подизведувачи или на лицата кои се наши или нивни вработени

14.ОТКАЖУВАЊЕ НА НАРАЧКА

Без засегање на било кои други права кои ги имаме, ќе имаме право да ја откажеме нарачката во било кое време (без да плаќаме било какви казни на добавувачот), со писмено известување, доколку:

I.Против добавувачот биде поведена постапка за ликвидација; или

II.Против добавувачот биде поведена стечна постапкаили

III.Се поведе постапка за јавна продажба или извршна постапка врз имотот на добавувачоти доколку тие средства не се уплатени во рок од 14 (четринаесет)дена,или

IV.Доколку юрискник на обезбедување здобие со владение врз имотот или доколку стечан управник биде назначен на претпријатието на добавувачот или било кој дел од имотот на добавувачот, или својата дејност

V.Доколку добавувачот престане со исплаќање на доспелни долгови кон нас, или ако престане или навести дека престанува да ја врши и да ги плаќа своите долгови кога доспеваат за наплата.

Во сите други случаи ќе имаме право да ја откажеме нарачката во било кое време со доставување на писмено известување до добавувачот,во кој случај ние ќе имаме обарска да исплатиме разумна сума за секоја работа која е веќе завршена, меѓутоа во сите останати случаи ќе бидеме ослободени од одговорност.

15.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Сите резултати од работната добавувачот, кои произлегуваат од или се во врска со нарачката, ќе ни бидат доделени и предадени нам од страна на добавувачот. Без да ни наплати дополнителни трошоци,добавувачот ќе ни обезбеди лиценца за користење на дополнителна или позадинска сопственост која е во негова сопственост и која е неопходна за или поврзана со разумната намена или примена на набавките. Доколку резултатите се дадени во извештаи, носачи на податоци, примероци или други документи, ние ќе станеме сопственик без ограничување на ситите во моментот на нивното настанување.
Добавувачотгарантира дека сите набавки и други испорачани предмети согласно со нарачката не повредуваат права од интелектуална сопственост на кои било трети лица.

16.ТЕСТИРАЊЕ

Ние ќе имаме период од 30(триесет)дена од денот на прием на стоката (или, доколку е применливо и ако датумот е подоцнежен, денот на комплетирање на инсталирањето од страна на ,добавувачот) во кој ќе се тестира стоката. Во меѓувреме, немаме обарска да ја прифатиме стоката или да бидеме одговорни за плаќање на истата.

17.ПОВРЕДА НА ГАРАНЦИИ

Независно од кои било други правни лекови кои ги имаме согласно овие услови и законот, добавувачот ќе не обесштети за сите дејствија,поспалти штети, трошоци, побарувања ,барања и расходи од било каков вид, без разлика дали се директно или индиректно, посебно или последователно претрпени, а кои произлегуваат од повреда од страна на добавувачот на било која од гаранциите или обврските на добавувачот содржани овде.

18.ДОГОВОРИ СО ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Во случај кога стоките или услугите кои се нарачани ќе се користат заради исполнување, или во врска со, договор со државен орган или поддоговор,како што е прикажано на обратната страна од нарачката, тогаш нарачката ќе подлежи на какви било посебни услови определени од страна на засенатиот државен орган, како и на овие услови (доколку истите не се во спротивност со посебните услови).Деталите за таквите услови ќе бидат доставени по барање

19.ЗАКОНСКИ БАРАЊА

Добавувачотгарантира дека сите стоки и услуги кои ги испорачува согласно нарачката се сообразни со сите применливи законски барања, а особено (но, без ограничување на горенаведеното) дека добавувачотги исполнил своите обврски согласно Законот за безбедност и здравје при работа, како и согласно сите применливи прописи кои се однесуваат на пакувањето и транспортот, применливите домашни и меѓународни стандарди, Законот за хемикалии и подзаконските акти, и дека таквите стоки и услуги се дизајнирани, направени или инсталирани на таков начин и со такви средства, што ги прави истите да бидат без ризик по здравјето и безбедноста, и дека ние ги добиваме соодветните информации за нивна правилна употреба и чување.

20.АНТИ-КОРУПЦИЈА И ПОТКУП

Добавувачотсе согласува дека нема директно или индиректно да плати, понуди или вети дека ќе плати или одобри исплата на пари или некоја финансиска или друга предност во спротивност со кои било закони за спречување на корупција, а особено (но, без да се ограничи општоста на горенаведеното) со Bribery Act 2010 на Обединетото кралство и со Foreign Corrupt Practices Act 1977 на Соединетите Американски Држави. Понатаму, добавувачотпотврдува дека не презел и нема да преземе, директно или индиректно, било какви дејствија кои ги причиниле службениците, директорите, вработените и/или поврзаните лица на ЏМ ДООЕЛ да прекршат било кои применливи закони за спречување на корупција, вклучуваќи ги, но не и ограничувајќи се на Bribery Act 2010 на Обединетото кралство и Foreign Corrupt Practices Act 1977 на Соединетите Американски Држави. Во околности во кои ние ќе утврдиме, во добра верба дека добавувачотја повредил оваа одредба, ќе имаме право, дополнително со другите права, да раскинеме било каков договор со добавувачотпо пат на писмено известување,кое стапува на сила веднаш.
Добавувачот ќе не обесштети за сите побарувања, тужби, истраги, казни и глоби од било каков вид, кои произлеат од каква било повреда на оваа одредба. Оваа Оваа одредба продолжува да важи и по раскинувањето на кој било договор.

21.МЕРОДАВНО ПРАВО

Целокуќниот договорен однос помеѓу нас и добавувачот ќе се регулира со со законите на Република Македонија, како и Конвенцијата на Обединетите Нации за договорите за меѓународна продажба на стоки, одредбите од македонските закони со кои се уредуваат правилата за решавање на на судир на закони и Законот за облигациони односи.Секое спор кој ќе произлезе од или е во врска со било која нарачка ќе се решава со консултации помеѓу договорните страни. Во случај да не се постигне спогодба преку консултации, било која партица која би произлегла од или е во врска со било која нарачка ќе се води пред надлежниот суд во Република Македонија.

22.ПЛАЌАЊЕ БЕЗ ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРАВАТА

Плаќањата извршени од наша страна за било кои нарачани стоки или услуги нема да претставува откажување од било кое од нашите права, ниту пак со таквото плаќање ќе се ослободи добавуванотод неговите обврски.

23.НАСЛОВИ

Насловите на одредбите во овие Услови се дадени само поради прегледност и референцаи нема да влијаат врз нивното толкување.

ИЗВЕСТУВАЊА

Известувањата мора да се доставуваат преку меѓународно признат доставувачо седмичтата на страните и ќе се сметаат за давање на потпишана доставница или сличен документ.

24.ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Законот за облигациони односи ќе се применува на овие услови.

Издадени на: 7 Јуни 2013 година